



## Е - МАПАС бр. 8

јануари 2014 година

**Сите членови на пензиските фондови ќе добијат ЗЕЛЕН ПЛИК од своите пензиски друштва до 31 јануари.**



Што има во зелениот плик?

Има два вида извештаи:

- Првиот извештај претставува информација за состојбата на средствата на индивидуалната сметка за пензиска заштеда.
- Вториот извештај содржи информации каде се инвестирани средствата на сите членови заедно со детални податоци за наплатените надоместоците и остварениот принос на пензискиот фонд.

Заради постојан увид на пензиските заштеди и транспарентност на системот пензиските друштва задолжително еднаш годишно ги информираат во писмена форма членовите на пензиските фондови за состојбата на пензиски заштеди на индивидуалната сметка, доброволната индивидуална сметка и на професионалната сметка.

За едноставен и брз начин на информирање членовите имаат можност двата извештаите да ги добиваат преку електронска пошта (e-mail).



Следете не и на:

<http://www.facebook.com/MAPAS.MK>

Транспарентност не е исто како да се гледа право во објект. Таа не е само физичка идеја, туку е и интелектуална  
*Helmut Jahn*


Нема враќање назад и нема криење на информации, па секој нека ги има.  
*Andrew Kantor*

Недостаток на транспарентност резултира со недоверба и длабоко чувство на несигурност.  
*Dalai Lama*



## ШТО Е ПРИДОНЕС?

Придонес за II столб е дел од бруто платата кој се издвојува за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и е дел од вкупниот придонес за пензиско осигурување. За осигурениците кои се вклучени во системот со два столба, Фондот на ПИОМ врши распределба на уплатениот придонес меѓу I и II столб, при што 12% од бруто плата се издвојуваат за I столб, а 6% од бруто плата за II столб.



## ШТО Е ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА?

Пензиска заштеда е збир на средства кои се акумулираат на лична сметка и претставуваат еден од изворите кои ќе се користат за исплата на пензија.



Придонес за III столб се средства кои се уплаќаат на доброволна основа за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Овие средства може да се уплаќаат индивидуално или од работодавецот кој организирал професионална пензиска шема.

**СРЕДСТВАТА ОД ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПЕНЗИЈА!!!!**



### ПРЕДНОСТ ОД УВИД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА:

- Информација за редовна уплата на придонес за пензиско и инвалидско осигурување
- Електронски пристап и увид во секое време за состојбата на пензиските заштеди
- Информација за тоа каде се инвестираат средствата на пензискиот фонд, надоместоците кои ги наплатуваат пензиските друштва како и остварениот принос на пензискиот фонд.

По барање на членот пензиското друштво му обезбедува електронски пристап до детален извештај за пензиска заштеда.



## ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА

|                                                                                           |            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Заклучно со 31.12.2013 год. на Вашата сметка<br>во <i>назив на пензискиот фонд</i> имате: | 57.000     | денари                  |
|                                                                                           | 377,929343 | сметководствени единици |

Претставува колку вкупно заштедени средства има членот на својата сметка на крајот на годината.

*На пр. на 31.12.2013 година поседувате 57.000 денари.*

Претставува број на сметководствени единици кои ги поседува секој член на својата сметка. Бројот на сметководствени единици на сметката помножен со вредноста на сметководствената единица на тој ден ја дава вредноста на средствата во денари која ја поседува членот на својата сметка. *На пр. на 31.12.2013 година членот поседува 377,929343 единици. Ако се знае дека вредноста на сметководствената единица на 31.12.2013 година е 150,821843 денари, тогаш вредноста на средствата кои го поседува членот изнесува 57.000 денари.*

### Трансакции во 2013 година

| Датум на уплата<br>/ исплата | Опис           | Износ        |
|------------------------------|----------------|--------------|
| 05.01.2013                   | П201212        | 2.000        |
| 04.02.2013                   | П201301        | 2.000        |
| 05.03.2013                   | П201302        | 2.000        |
| 06.04.2013                   | П201303        | 2.000        |
| 04.05.2013                   | П201304        | 2.000        |
| 03.06.2013                   | П201305        | 2.000        |
| 07.07.2013                   | П201306        | 2.000        |
| 02.08.2013                   | П201307        | 2.000        |
| 04.09.2013                   | П201308        | 2.000        |
| <b>05.10.2013</b>            | <b>П201309</b> | <b>2.000</b> |
| 03.11.2013                   | П201310        | 2.000        |
| 07.12.2013                   | П201311        | 2.000        |

Претставува датум кога е извршена уплата или исплата на средства од сметката на членот.

Претставува опис на трансакцијата - уплатен придонес, корекција итн. *На пр. П201301 означува уплатен придонес за месец јануари 2013 година.* Доколку во ова поле има *Корекција*, детално ќе биде наведен описот на корекцијата. Доколку во ова поле има *Поврат - п*, тоа означува поврат на придонеси (на пример поради погрешно уплатени средства).

Претставува износ на уплатен придонес.

*На пример на 05.10.2013 година извршена е уплата на придонес за септември 2013 година во висина од 2.000 денари.*

Друштвата ќе обезбедат и графички приказ со почетна состојба на средствата на сметката на 31.12.2012 година и крајна состојба на 31.12.2013 година. Почетната состојба означува средства заштедени во претходната година, а крајната состојба претставува колку заштедени средства има на крајот на годината. Од графичкиот приказ може да се види порастот на средствата за пензиска заштеда во текот на годината.

Информациите за наплатените надоместоци и одредени поими за капитално финансирано пензиско осигурување (придонес, принос, сметководствена единица и други поими) се вклучени на втората страна од Извештајот за пензиска заштеда.

## ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПОРТФОЛИО

Овој извештај содржи податоци за вредноста и учеството на средствата на пензискиот фонд кои се инвестирани во различни финансиски инструменти заклучно со 31.12.2013 година.

| ИЗДАВАЧ                                                         | НАЗИВ                                                             | Вредност<br>во денари | % од<br>вкупните<br>средства |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ                                             |                                                                   |                       |                              |
| ОБВРЗНИЦИ                                                       |                                                                   |                       |                              |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| Р.Македонија                                                    | Обврзница за денационализација; РМДЕН06; 10 год.; 2,00%; 01/06/17 | 100.000.000           | 1,00%                        |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| ДЕПОЗИТИ                                                        |                                                                   |                       |                              |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ                                       | 7,35%, 23/07/2008-23/07/2013                                      | 400.000.000           | 2,50%                        |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| АКЦИИ                                                           |                                                                   |                       |                              |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ                                              | обични акции                                                      | 200.000.000           | 1,50%                        |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД |                                                                   |                       |                              |
| ОБВРЗНИЦИ                                                       |                                                                   |                       |                              |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| АКЦИИ                                                           |                                                                   |                       |                              |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| COCA COLA                                                       | обични акции                                                      | 50.000.000            | 0,70%                        |
| GOOGLE                                                          | обични акции                                                      | 70.000.000            | 0,80%                        |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ                                            |                                                                   |                       |                              |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| XXX.....                                                        | XXX.....                                                          | XXX.....              | XXX.....                     |
| Побарувања                                                      |                                                                   |                       |                              |
| Парични средства                                                |                                                                   |                       |                              |
| ВКУПНО СРЕДСТВА                                                 |                                                                   | 15.000.000.000        | 100,00%                      |

Ова значи дека членовите поседуваат 1% од вкупните средства во обврзници за денационализација 6-та емисија во висина од 100.000.000 денари

Пензискиот фонд има вложено во депозити од Стопанска банка АД Скопје во висина од 400.000.000 денари т.е 2,50% од портфолиото.

Членовите поседуваат 200.000.000 денари во акции од Алкалоид АД Скопје што претставува 1,50% од вкупните средства на фондот

Членовите на пензискиот фонд поседуваат акции од Coca Cola во висина од 50.000.000 денари како и акции од Google во висина од 70.000.000 денари.

Вкупниот имот на пензискиот фонд во дадениот пример изнесува 15.000.000.000 денари на крајот на годината за која се доставува овој извештај (31.12.2013). Секој член на пензискиот фонд поседува пропорционален дел од овој износ зависно од висината на средствата со кои располага на сметката која е доставена до него, како што е објаснето во нашиот пример, членот располага со 57.000 денари. Секој член учествува во вложувањата во овие инструменти пропорционално на своите средства.

Пензиското друштво доставува и графички прикази (пити) за структурата на портфолиото по група на инструменти и по држава, графички приказ на сметководствената единица. податоци за трансакциони провизии кои ги платиле за управувањето со средствата на пензискиот фонд, надоместоците кои ги наплатува пензиското друштво, како и остварениот принос на пензискиот фонд.

## НОВОСТИ

### ЕДУКАТИВНАТА КАМПАЊА “МОЕТО ДРУШТВО Е МОЈ ИЗБОР, А ШТЕДЕЊЕТО МОЈА ИДНИНА...”

На одржаната прес конференција на 8 октомври 2013 година во просториите на Министерството за труд и социјална политика е најавен почетокот за спроведување на проектот „Едукативна кампања за пензиско штедење“ кој ќе се спроведува од страна на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за образование и наука, МАПАС и двесте пензиски друштва, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. Целта на едукативната кампања е финансиска едукација и развивање на свеста кај младите за значењето на пензиското штедење. Од почетокот на кампањата до сега одржани се презентации во 30 средни училишта во повеќе градови во Македонија

### ТРКАЛЕЗНА МАСА ФИНЕКСПО 2013

На 5 декември на Скопскиот саем во рамките на ФИНЕКСПО 2013 се одржа тркалезна маса на тема “Состојби и перспективи на системот на капитално финансирано пензиско осигурување” во организација од Асоцијацијата на друштва за управување со приватни пензиски фондови на која учествуваа претставници од Министерството за труд и социјална политика, претставници од пензиските друштва, претставници од МАПАС и професори од Економскиот факултет “Св Кирил и Методиј” Скопје.

### ОДРЖАНА БИЛАТЕРАЛНА РАБОТНА СРЕДБА

На 21 ноември 2013г. претставници на МАПАС беа во работна посета на Комисија за финансиска супервизија – сектор за приватни пензии во Република Романија, институција со која МАПАС има склучено меморандум за соработка. Целта на посетата беше размена на искуства заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на капитално финансираното пензиско осигурување.

## НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

### КОЈ ГИ СОБИРА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВТОРИОТ СТОЛБ?

УЈП односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија вршат централизирана наплата на придонесите, а Фондот на ПИОМ врши пренесување на задолжителните придонеси и соодветните податоци за членовите во избраните задолжителни пензиски фондови.

### ДАЛИ МОЖЕ ДА ГИ ИСКОРИСТАМ МОИТЕ ЗАШТЕДИ ВО ВТОРИОТ СТОЛБ ПРЕД ДА СЕ ПЕНЗИОНИРАМ?

Не, бидејќи намената на средствата на Вашата лична сметка во приватниот пензиски фонд е да обезбеди извор на пензионерски приход. Затоа, не Ви е дозволено да ги повлечете заштедите пред Вашето пензионирање.

### КОИ СЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ВО СИСТЕМОТ СО ЕДЕН СТОЛБ И СИСТЕМОТ СО ДВА СТОЛБА?

Стапката на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување е определена како процент од бруто платата, кој е утврден во Законот за придонеси од задолжително и социјално осигурување. Висината на придонесот кој се пренесува во задолжителен пензиски фонд изнесува 6% од бруто платата, а во Фондот на ПИОМ останува придонес во висина која се добива како разлика меѓу вкупниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување и придонесот уплатен во задолжителниот пензиски фонд (од 2012 година изнесува  $18\% - 6\% = 12\%$  од бруто платата).

**Имате прашања или поплаки?**

**Јавете се во МАПАС или напишете порака на [contact@mapas.mk](mailto:contact@mapas.mk)**

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел: (02) 3224 229; 3166 452

[www.mapas.mk](http://www.mapas.mk)

